



[Александар Бичиклиски](#)

Е тоа се тие лажни вредности на Социјалдемократските милионери.

Со маска од 100 евра со гардероба од 1000 евра глуми загриженост во Криволак , а таму ниту вода ниту соодветни хигиенски услови ,ништо ама ништо за нешто што треба да третира луѓе од оваа категорија.

Делува повеќе како конц логор , а не како место престој на војска или слично.

Тешко и жално во какви услови ни работи Армијата.

Зар воената академија не е соодветно место за преадаптација во карантин ?
Зар нема подобри услови во Домот на АРМ ,касарнит во Штип и Кичево?

До кога со вакви дебилни импровизации ќе ја навредувате интелигенцијата на овој народ.

Неспособна си Радо , една работа во овие 30 години како те плаќаме од државни пари не ја заврши како што треба. Знам мува не те лази , но вистината е вода длабока, ќе помине ова ќе мора да се соочиш со народот..